



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-T-220 за огласи 1033-T-221.

Среда, 5 февруари 1958

БЕЛГРАД

БРОЈ 5

ГОД. XIV

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплата за 1958 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 8. — Телефон: Редакција 28-238, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. центра 28-016.

55.

Врз основа на членот 152 став 2 точка 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет, во согласност со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет, пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЗВАЊАТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД СТРУКАТА КОНТРОЛА НА МЕРКИ И ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ

1. Звања

Член 1

За службениците кои во органите на службата за контрола на мерки и драгоцени метали вршат работи на контрола на мерки и драгоцени метали, постојат следните звања:

- 1) жигосувач,
- 2) контролор на мерки,
- 3) инспектор на контролата на мерки,
- 4) виши контролор на мерки,
- 5) виши инспектор на контролата на мерки,
- 6) метролог.

За звањето жигосувач потребна е низа стручна спрема, за звањата контролор на мерки и инспектор на контролата на мерки — средна стручна спрема, за звањата виши контролор на мерки и виши инспектор на контролата на мерки — виша стручна спрема и за звањето метролог — висока стручна спрема.

Звањето од точката 1 на првиот став е звање од четврта група, звањата од точ. 2 и 3 — од трета група, звањата од точ. 4 и 5 — од втора група, а звањето од точката 6 — од прва група.

Член 2

Звањата од членот 1 на овој правилник се распоредуваат во следните платни разреди:

Звање	Платен разред
1) жигосувач — — — — —	XIX до XII
2) контролор на мерки — — — — —	XV „ XII
3) инспектор на контролата на мерки — — — — —	XI „ XIII
4) виши контролор на мерки — — — — —	XIII „ X
5) виши инспектор на контролата на мерки — — — — —	IX „ VI
6) метролог — — — — —	XI „ V

Службеници во звањето жигосувач што имаат два класа соодветна средна школа се распоредуваат почнувајќи од XVIII платен разред.

Во завршните платни разреди на звањата контролор на мерки, виши контролор на мерки и во IX платен разред на звањето метролог постојат по четири периодски покачувања, а во завршните платни разреди на звањата жигосувач, инспектор на контролата на мерки, виши инспектор на контролата на мерки и метролог — по две периодски покачувања.

Член 3

За унапредување на контролорот на мерки во звањето инспектор на контролата на мерки, на вишиот контролор на мерки во звањето виши инспек-

тор на контролата на мерки, како и на метрологот во VIII платен разред, важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници за унапредувањето на приставот во звањето референт од трета група, на референтот од втора група во звањето виши референт од втора група и на референтот од прва група во звањето виши референт од прва група.

За унапредување на метрологот во звањето советник важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на државната управа.

Член 4

За службениците што работат на работите на контрола на мерки и драгоцени метали важат во сè друго одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на државната управа.

2. Преодни и завршни одредби

Член 5

Затечените службеници-курсисти за звањето жигосувач, по завршениот курс и положениот завршен испит добиваат звање жигосувач.

Службениците што се затекнале во звањето жигосувач, ако имаат прво периодско покачување од XIV платен разред — добиваат XIII платен разред. Времето поминато со досегашното периодско покачување се смета за добивање XII платен разред.

Член 6

Службениците што се затекнале во звањето надзорник на контролата на мерки, добиваат звање инспектор на контролата на мерки.

Службениците што се затекнале во звањето контролор на мерки односно надзорник на контролата на мерки, ако имаат виша школа од технички, технолошки, хемиски или математичко-физички правец, добиваат звање виши контролор на мерки односно виши инспектор на контролата на мерки и се распоредуваат во платните разреди сообразно со членот 399 став 5 од Законот за јавните службеници.

Службениците што се затекнале во звањето инжењер-метролог, добиваат звање метролог. Одредбата на членот 399 став 2 од Законот за јавните службеници се применува и на овие службеници.

Член 7

Во поглед на исправката на преведувањето, ќе се применат одредбите од чл. 425 и 426 од Законот за јавните службеници.

Член 8

Од 1 јануари 1958 година престанува да важи Правилникот за звањата и платите на службениците на контролата на мерки и драгоцени метали („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/52).

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 8468

14 јануари 1958 година

Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет,
др Марјан Брцељ, с. р.

56.

Врз основа на членот 52 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите издава

НАРЕДБА

ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА НАПЛАТА НА АКОНТАЦИИ ОД ПРИДОНЕСИТЕ ОД ТИЕ ДОХОДИ ЗА ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1958 ГОДИНА

1. Личните доходи на работниците на стопанските организации и на другите организации што личните доходи ги пресметуваат и ги исплатуваат како стопански организации, ќе се исплатуваат во вид на аконтации, според одредбите од оваа наредба.

Аконтациите од личните доходи според претходниот став ќе се исплатуваат од 1 јануари 1958 година сè додека не се изврши пресметнување на досегашните лични доходи (на платите, додатоците и издатоците што се признаваат како плати) во нови износи во смисла на одредбите од чл. 43—45 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците, а најдоцна до крајот на март 1958 година.

2. Аконтациите од личните доходи според претходната точка ќе се исплатуваат во износите утврдени според тарифните ставови или други основи од тарифниот правилник на стопанската организација кој бил во сила на 31 декември 1957 година, пресметани по време односно по ефект, и тоа:

1) во стопанските организации што во 1957 година вршеле распределба на вкупниот приход со утврдување на добивката и во селскостопанските дејности на селскостопанските организации, на општите земјоделските задруги и на специјализираните земјоделски задруги што го распределуваат вкупниот приход како општи земјоделски задруги — врз основа на нето износот на тарифните ставови односно врз основа на нето износот по други основи од тарифниот правилник или според договорите;

2) во стопанските организации и задругите што во 1957 година вршеле распределба на вкупниот приход со утврдување на доходот, освен во селскостопанските дејности на селскостопанските организации и на општите земјоделски задруги — врз основа на бруто износот на тарифните ставови односно врз основа на бруто износот по други основи од тарифниот правилник или според договорите.

Стопанските организации од претходниот став под 2 можат да вршат исплати на аконтации од личните доходи како и стопанските организации под 1 ако се во можност за сите работници и службеници да вршат пресметување на личните доходи во означеното време врз основа на нето износите на тарифните ставови или по други основи од тарифниот правилник по кои во 1957 година е извршено пресметнување во бруто износи.

3. Теренските додатоци и надоместоците за двоен живот ќе се исплатуваат во времето од точката 1 на оваа наредба во нето износи во сите стопански организации (точка 2 под 1 и 2).

4. Наградите на учениците во стопанството и другите издатоци исплатувани во 1957 година на товар на средствата за плати односно на товар на личните доходи, како и издатоците исплатувани во 1957 година како законски обврски од добивката, за кои со прописите што важат од 1 јануари 1958 година е определено да се исплатуваат на товар на средствата наменети за лични доходи на работниците и кои се изземени од пресметнувањето на придонесите, ќе се исплатуваат во нето износи на начинот на кој се исплатувани во 1957 година.

5. Приватните работодавци ќе ги исплатуваат аконтациите на платите за времето од точката 1 на оваа наредба во височина на нето износите на платите кои на работниците им припаѓаат според колективниот или индивидуалниот договор.

6. Исплатителите на платите и на личните доходи што според претходните точки од оваа наредба се должни да ги исплатуваат аконтациите од платите и личните доходи во нето износи во смисла на точката 2 под 1 и точ. 3 и 5 од оваа наредба, се должни на исплатените износи на платите и личните доходи да ги пресметаат и да ги уплатат аконтациите од придонесите, и тоа:

- 1) придонес за буџетите — — — 18%;
- 2) придонес за социјално осигурување 35%;
- 3) придонес за станбена изградба — 10%.

По исклучок од одредбите на претходниот став, селскостопанските организации и општите земјоделски задруги ќе ги пресметаат аконтациите од наведените придонеси на нето износи на личните доходи остварени со работа во селскостопански дејности, освен теренските додатоци и надоместоците за двоен живот, и тоа:

- 1) придонес за буџетите — — — 4%;
- 2) придонес за социјално осигурување 26%;
- 3) придонес за станбена изградба — 3%.

Селанските работни задруги ќе ги пресметаат на нето износи на личните доходи на своите членови само аконтациите од придонесот за буџетите во височина од 4%, а на нето износи на личните доходи на лицата во работен однос ќе ги пресметаат аконтациите од сите придонеси од личниот доход како и другите селскостопански организации.

Аконтации од придонесите според претходните ставови нема да се пресметуваат на оние износи на личните доходи што не им подлежат на тие придонеси во 1958 година.

Аконтации од придонесите според претходните ставови нема да се пресметуваат индивидуално на износите на платите (личните доходи) што им се исплатени на одделни работници и службеници, туку ќе се пресметуваат на вкупниот износ на платите (личните доходи) исплатени на сите работници и службеници запослени кај еден исплатител.

Исплатителите на личните доходи што ги исплатуваат аконтациите од личните доходи во бруто износи во смисла на точката 2 под 2 од оваа наредба, ќе ги уплатат како аконтации од придонесот за буџетите и од другите придонеси од личниот доход износите на тие придонеси утврдени според прописите според кои овие биле пресметувани во 1957 година.

7. При подигањето од банката на готовина за исплата на личните доходи исплатителот е должен истовремено да ги пресмета и да ги уплати соодветните износи на придонесите според одредбите од оваа наредба.

Ако исплатителот на личните доходи не го води своето финансиско работење преку банката, тој е должен пресметаните износи на аконтациите од придонесите да ги уплати во срок од седум дена од денот на исплатата на личните доходи, односно на аконтациите од личните доходи.

8. Исплатителите на личните доходи се должни по извршеното пресметнување на досегашните тарифни ставови односно договорените износи на личните доходи во нови износи што ѝ одговараат на височината на бруто износите според прописите што важат од 1 јануари 1958 година, да ги пресметаат личните доходи во фактични бруто износи што им припаѓаат на одделни работници за времето за кое им се исплатени аконтации од тие доходи според одредбите на оваа наредба и на пресметаните бруто износи на личните доходи да ги пресметаат соодветните износи на придонесот за буџетите, на придонесот за социјално осигурување и на придонесот за станбена изградба. Разликите меѓу нето износите утврдени потем оваа пресметка и нето износите исплатени на одделни работници како аконтации во смисла на одредбите од оваа наредба, ќе се наплатат од работниците односно ќе им се исплатат ако износите на аконтациите им биле помали.

Исплатителите на личните доходи се должни пресметувањето според претходниот став да го извр-

шат во срок од 30 дена од денот на извршеното пресметување на досегашните во нови (брuto) износи на личните доходи врз основа на кои од банката првпат се подигнати средствата за исплата на личните доходи во нови износи, а најдоцна до крајот на април 1958 година.

Ако при пресметувањето на придонесите од личниот доход според претходните ставови од оваа точка се утврди дека стопанската организација платила во вид на аконтација помалку или повеќе придонес отколку што пресметала според претходните ставови, таа е должна помалку платениот износ да го уплати во рокот од претходниот став, а повеќе платениот износ ќе ѝ се врати на нејзино барање или ќе се засмета во отплата на износите што подоцна стасуваат за уплата.

9. Од личните доходи според членот 19 од Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците се пресметува, се издвојува и се уплатува придонесот за буџетите од личниот доход по нормите од членот 22 на споменатиот закон при исплатата на такви лични доходи конечно односно во аконтации во случаите од членот 19 став 2 во врска со членот 25 од споменатиот закон (кога по еден договор или по повеќе договори за една работа исплатите на личните доходи се вршат во тек на два или повеќе месеци), а пресметувањето и уплатувањето на придонесите за социјално осигурување и за станбена изградба — според прописите за тие придонеси.

Ако се во прашање лични доходи од членот 50 став 1 на споменатиот закон (по договорите од 1957 година по кои се вршени исплатите и во 1957 година), пресметувањето, издвојувањето и уплатувањето на придонесите од личниот доход ќе се врши според прописите од 1957 година.

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година, како ден од кога почнал да се применува Законот за придонесот за буџетите од личниот доход на работниците.

Бр.12-1739/1

24 јануари 1958 година

Белград

Државен секретар за
работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

57.

Врз основа на точката 4 став 4 од Одлуката за расподелба на вкупниот приход на претпријатијата за прикажување на филмови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/57), во согласност со Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАШНИОТ ФИЛМ, ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИТЕ ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ТОЈ ПРИДОНЕС И ЗА РАСПОРЕДОТ НА ТИЕ СРЕДСТВА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА СНИМАЊЕ НА ФИЛМОВИ

I. Стопанските и здружните организации чија дејност е прикажување на филмови, како и установите и општествените организации што прикажуваат филмови и од продажбата на влезни билети остваруваат приходи (во натамошниот текст: претпријатијата за прикажување на филмови), се должни придонесот за унапредување на домашниот филм да го уплатуваат по нормите определени во точ. 2 и 3 од Одлуката за расподелба на вкупниот приход на претпријатијата за прикажување на филмови.

Претпријатијата за прикажување на филмови на кои прикажувањето на филмови им спаѓа во редовната дејност, должни се најдоцна до петтиот

ден секој месец да уплатуваат за изминатиот месец аконтација на придонесот за унапредување на домашниот филм. Аконтацијата ќе се уплатува по нормата што му одговара на годишниот износ на прометот постигнат во претходната година. Новите претпријатија за прикажување на филмови плаќаат аконтација во текот на првата година по нормата што му одговара на годишниот промет со 80% користење капацитетот за предвидениот број претстави. Привремената норма ја утврдува општинската управа за приходи надлежна за седиштето на претпријатието. Конечното пресметување на придонесот се врши до крајот на јануари следната година по нормата што му одговара на вкупниот промет остварен во изминатата година.

Другите приредувачи на претстави на кои прикажувањето на филмови не им спаѓа во редовната дејност придонесот на остварениот промет го плаќаат по нормата определена во точката 3 од споменатата одлука во рок од пет дена по истекот на секој месец — за изминатиот месец.

II. Придонесот за унапредување на домашниот филм претпријатијата за прикажување на домашни филмови се должни да го уплатуваат на посебна сметка кај Народната банка.

Средствата уплатени на сметката од претходниот став Народната банка ги распределува така што издвојува:

- 1) 15% за Југословенскиот црвен крст;
- 2) 55% за унапредување на домашниот игран филм;
- 3) 30% за унапредување на домашниот краткотражен филм.

III. Средствата определени за унапредување на домашниот игран филм Народната банка ги распределува, во текот на I тримесечје секоја година, на претпријатијата за снимање на филмови според прометот што во изминатата година е остварен со прикажување на домашни играни филмови во земјата и во странство, и тоа така секое од тие претпријатија да добие дел од средствата што му е сразмерен на прометот остварен во изминатата година со прикажување на домашните играни филмови што ги произвело тоа.

Како основ за распределување на средствата од претходниот став служи извештајот од Здружението на филмските производители на Југославија за остварениот промет на домашни играни филмови во изминатата година, и тоа по претпријатијата за снимање на филмови што ги произвеле тие домашни филмови.

Како промет остварен со прикажување на домашни играни филмови во земјата, што во смисла на претходните два става влегува во основот за распоред на средствата за унапредување на домашниот игран филм, се подразбира бруто приходот што претпријатијата за прикажување на филмови го оствариле со прикажување на домашни играни филмови во изминатата година. Овој бруто приход на претпријатијата за прикажување на филмови го утврдува Здружението на филмските производители на Југославија врз основа на податоците од претпријатијата за промет на филмови за прометот на домашни играни филмови што преку нив се ставени во експлоатација и врз основа на податоците од претпријатијата за снимање на филмови за прометот на домашни играни филмови што ги ставиле тие самите во експлоатација.

Претпријатијата за промет на филмови односно претпријатијата за снимање на филмови се должни податоците за прометот на домашни играни филмови во изминатата година што преку нив се ставени во експлоатација односно што тие самите ги ставиле во експлоатација, да му ги достават на Здружението на филмските производители на Југославија најдоцна до 15 јануари наредната година.

Како прометот остварен со прикажување на домашни играни филмови во странство, кој во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка влегува во основот

за распоред на средствата за унапредување на домашниот филм, се подразбира:

1) прометот остварен во изминатата година со продажба на домашни играни филмови во странство. Износот на овој промет го утврдува Здружението на филмските производители на Југославија врз основа на девизите внесени во изминатата година, што претпријатијата за снимање на филмови ги оствариле со продажба на домашни играни филмови во странство. Внесените девизи при тоа се пресметуваат исклучително (само заради утврдување на основот за распределба на средствата за унапредување на домашниот игран филм) според званичниот курс;

2) прометот остварен во изминатата година со размена на домашни играни филмови за странски играни филмови. Износот на овој промет го утврдува Здружението на филмските производители на Југославија врз основа на договорот за размена на играни филмови, пресметувајќи ја договорената вредност во девизи според званичниот курс. При утврдувањето на износот на овој промет се земаат предвид само договорите за размена на играни филмови врз основа на кои во изминатата година е извршен извоз и увоз на домашни и странски играни филмови. Претпријатијата за снимање на филмови се должни податоците за пресметката на девизите остварени со продажба односно со размена на домашни играни филмови во изминатата година во смисла на претходниот став да му ги достават на Здружението на филмските производители на Југославија најдоцна до 15 јануари наредната година.

IV. Во прометот остварен во изминатата година со прикажување на домашни филмови во земјата и во странство се засметува само прометот остварен со прикажување на домашни играни филмови што од страна на комисијата надлежна за преглед на филмови се одобрени за јавно прикажување по 1 јануари 1956 година.

Прометот остварен со прикажување на филмови произведени во копродукција на домашни производители, се дели меѓу тие производители соизмерно со нивното учество во производството утврдено со договор.

Прометот остварен со прикажување на игран филм што претпријатијата за снимање на филмови го произвеле во копродукција со странски производители, не се засметува во основот за распределба на средствата за унапредување на домашниот игран филм.

V. Средствата за унапредување на домашниот краткометражен филм Народната банка ги распоредува во I тримесечје секоја година на претпријатијата за снимање на филмови на следниот начин:

1) 70% од тие средства распоредува на претпријатијата за снимање на филмови, според прометот што во изминатата година е остварен со прикажување на домашни краткометражни филмови во земјата, со тоа што под овој промет се подразбира просечниот промет остварен со прикажување на домашни краткометражни филмови што од страна на комисијата надлежна за преглед на филмови се одобрени за јавно прикажување по 1 јануари 1956 година. Притоа просечниот промет се пресметува посебно за црнобел краткометражен филм, посебно за краткометражен филм во боја и посебно за краткометражен цртан филм.

Како основ за распоредување на овие средства служи извештајот од Здружението на филмските производители на Југославија за прометот остварен со прикажување на домашни краткометражни филмови, и тоа по претпријатијата за снимање на филмови што ги произвеле тие домашни краткометражни филмови.

Просечниот промет остварен со прикажување на домашни краткометражни филмови го утврдува Здружението на филмските производители

ли на Југославија врз основа на договорот за купопродажба на домашни краткометражни филмови склучени во изминатата година меѓу претпријатијата за промет на филмови и претпријатијата за снимање на филмови што ги произвеле тие филмови;

2) 10% од тие средства служат за доделување награди на претпријатијата за снимање на филмови за најдобри краткометражни филмови произведени во изминатата година.

Условите што треба да ги исполнат одделни краткометражни филмови за да можат претпријатијата за снимање на филмови што ги произвеле да добијат награда, и постапката за доделување на овие награди ќе се пропише со посебен правилник, што го донесува Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет по предлог од Здружението на филмските производители на Југославија;

3) 20% од овие средства се распределуваат на претпријатијата за снимање на филмови што добиле награди за најдобри краткометражни филмови произведени во изминатата година, и тоа така секој од тие претпријатија да добие дел од средствата што им е сразмерен на просечните производни трошоци на производството на наградените краткометражни филмови.

VI. Како краткометражни филмови во смисла на оваа наредба не се сметаат рекламните филмови и филмовите работени по порачка од установи, стопански комори, сојузи на стопанските комори и од стопански, задружни и општествени организации.

VII. Извештаите за прометот остварен со прикажување на домашни играни филмови и за прометот остварен со прикажување на домашни краткометражни филмови Здружението на филмските производители на Југославија е должно да ги достави на Народната банка секоја година до 31 јануари.

VIII. Средствата од точ. III и V од оваа Наредба, вклучувајќи ги тука и средствата на наградите за најдобри краткометражни филмови, претпријатијата за снимање на филмови можат да ги употребат за покрите на негативните разлики меѓу цената на чинењето и продажната цена на филмовите што ќе ги произведат во текот на истата година.

По покрите на негативните разлики од претходниот став, претпријатијата за снимање на филмови можат 1% од вкупниот износ на средствата примени од придонесот за унапредување на домашниот филм да употребат и за давање премии на својот работен колектив за поголемо и поквалитетно производство на филмови, како и за намалување трошоците на производството.

Делот од средствата од точ. III и V од оваа наредба што ќе им остане по покритието на негативните разлики од ставот 1 на оваа точка и по издвојувањето на определениот дел за давање премиија од претходниот став, претпријатијата за снимање на филмови можат да го употребат само за финансирање на своето производство во наредната година.

IX. Управниот одбор на Здружението на филмските производители на Југославија може да одлучи од средствата што во смисла на точката III од оваа наредба им се доделени на претпријатијата за снимање на филмови, пред да се покријат негативните разлики и пред да се издвои определен дел за давање премии од претходната точка, да се издвои определен дел за доделување награди на претпријатијата за снимање на филмови за најдобри произведени играни филмови во текот на годината.

Височината на средствата што во смисла на претходниот став можат да се издвојат за наградување на претпријатија за снимање на филмови за најдобри произведени играни филмови во текот на годината, начинот на доделување на тие награди, како и височината на наградите што можат да се доделат, ги определува управниот одбор на Здружението на филмските производители на Југосла-

вија во согласност со Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

X. Претпријатијата за снимање на филмови можат доделената награда од претходната точка да ја употребат за покривање на негативните разлики меѓу цената на чинењето и продажната цена на филмовите што ќе ги произведат во текот на истата година и за финансирање на своето производство на филмови во наредната година.

XI. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

12-бр. 176/1

6 јануари 1958 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

58.

Врз основа на членот 49 став 2 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ПЛАЌААТ ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 49 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Придонесот од доходот по нормите определени во членот 49 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации го плаќаат трговските претпријатија на големо, трговските претпријатија на мало и трговските дуќани (во натамошниот текст: трговските организации), и тоа:

а) трговските организации што претежно се занимаваат со промет на производи од една или од повеќе следни трговски струки: „добиток и храна за добиток“; „месо и преработки од месо“; „жито и мелнички преработки“; „семенска стока“; „деликатесни производи“; „зеленчук, овошје и преработки од зеленчук и овошје“; „млеко и млечни производи“; „леб и печиво“; „риба“; „живина, јајца, пердув и дивеч“;

б) трговските организации што се занимаваат со промет на стоки од трговската струка „прехранбени продукти и предмети за домашни потреби“, под услов претежно да се занимаваат со промет на прехранбени продукти.

2. Се смета дека трговска организација претежно се занимава со промет на производи од трговските струки поброени во точката 1 под а) од оваа наредба, ако прометот на тие производи преминува 50% од вкупниот промет на трговската организација остварен во 1958 година.

Се смета дека трговската организација од точката 1 под б) на оваа наредба претежно се занимава со промет на прехранбени продукти, ако прометот на тие продукти надминува 50% од вкупниот промет на трговската организација остварен во 1958 година.

Одредбите од претходните ставови се однесуваат како на трговските организации регистрирани само за една или повеќе трговски струки од точката 1 на оваа наредба, така и на трговските организации регистрирани и за една или за повеќе други трговски струки покрај струките од точката 1 на оваа наредба.

3. Уплата на аконтациите на придонесот од доходот пресметан со примена на нормите според членот 49 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации ја вршат оние трговски организации кои според остварениот промет во 1957 година ги исполниле условите од точката 2 на оваа наредба.

Конечното пресметување и уплатување на придонесот од доходот по нормите во смисла на претходниот став го вршат оние трговски организации кои според завршната сметка за 1958 година ги исполнуваат условите од точката 2 на оваа наредба.

4. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и на продавниците на производителски претпријатија, на селскостопански организации, на општи земјоделски задруги и на деловни сојузи на земјоделските задруги — ако ги исполнуваат условите од точ. 1 и 2 на оваа наредба и ако самостојно го утврдуваат доходот и имаат самостојни фондови формирани од нивниот чист приход.

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година, како ден од кога започнал да се применува Законот за придонесот од доходот на стопанските организации.

Бр. 685

29 јануари 1958 година

Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет,
Марјан Брецељ, с. р.

59.

Врз основа на членот 156 став 4 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57 и 54/57), со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПРОМЕТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ НА МАЛО И ПРОДАВНИЦИТЕ СО ВНАТРЕШНА ПАУШАЛНА ПРЕСМЕТКА

1. Трговското претпријатије за промет на селскостопански производи на мало (во натамошниот текст: трговското претпријатије) што во свој состав има продавница со внатрешна паушална пресметка, е должно на таа продавница да ѝ даде потребни основни и обртни средства.

Основните и обртните средства од претходниот став се определуваат со договор склучен во смисла на чл. 15 и 15а од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани меѓу трговското претпријатије и продавницата со внатрешна паушална пресметка.

Продавницата со внатрешна паушална пресметка нема право на располагање со основните средства.

Обртните средства од ставот 1 на оваа точка се состојат од стоки, ситен инвентар, амбалажа и готови пари во височина на благајничкиот максимум.

2. Продавницата со внатрешна паушална пресметка, по правило, набавува стоки од трговското претпријатије. По исклучок, со договорот може да се предвиди во кои случаи и до која сума продавницата со внатрешна паушална пресметка има право да набавува стоки од други стопански организации, како и на други начини (на пазари на големо и др.).

3. Продавницата со внатрешна паушална пресметка има право да го одбие приемот на стоките набавени од трговското претпријатије, ако тие стоки не им одговараат на квалитетот и на другите услови од порачката.

Начинот и сроковите за рекламација во врска со приемот на стоки се определуваат со договорот.

4. Продавницата со внатрешна паушална пресметка е должна да води посебна евиденција (книга) за набавените стоки.

Кои податоци треба да содржи евиденцијата за набавените стоки и начинот за водење на таа евиденција се определува со договорот.

5. Ако трговското претпријатие на продавницата со внатрешна паушална пресметка ѝ ги определува продажните цени на стоките или начинот на формирање на тие цени, со договорот можат да се предвидат случаите во кои продавницата со внатрешна паушална пресметка може да ги менува продажните цени.

Ако продавницата со внатрешна паушална пресметка самостојно ги определува продажните цени на стоките, со договорот ќе се предвиди правото на претпријатието да ги определи највисоките продажни цени над кои продавницата не смее да ги продава стоките.

6. Продавницата со внатрешна паушална пресметка не може да има посебна жиро сметка.

7. Со договорот, покрај правата и должностите определени во точката 1 став 2, точ. 2, 3, 4 и 5 од оваа наредба, мораат да се предвидат и:

1) височината, времето и начинот на плаќање на паушалниот износ (паушалниот износ може да биде изразен во процент од прометот или во апсолутен износ по единица мерка);

2) трошоците и обврските на продавницата што се засметуваат во паушалниот износ (маржата);

3) начинот и времето за вршење на порачка, како и начинот на пресметување и времето за плаќање на стоките;

4) начинот на плаќање на оние стоки што продавницата ги набавува од други стопански организации односно на други начини;

5) случаите во кои продавницата има право по пат на вирман да им продава стоки на потрошувачите на големо;

6) случаите кога трговското претпријатие ги поднесува загубите настанати во работењето на продавницата.

8. Трговското претпријатие има право да врши контрола над работењето на продавницата со внатрешна паушална пресметка. Оваа контрола трговското претпријатие ја врши преку свои определени службеници.

9. Продавниците со внатрешна паушална пресметка, во смисла на членот 156 став 1 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, самостојно располагаат со остатокот од доходот и тој дел од доходот не влегува во основницата за пресметување на придонесите од личниот доход на работниците и на другите придонеси (придонес за социјално осигурување и придонес за станбена изградба).

10. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 686

29 јануари 1958 година
Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет,
Марјан Брцељ, с. р.

60.

Врз основа на ставот 3 одделот 2 главата XXV на Сојузниот општествен план за 1958 година, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ ДО КОЈ ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ ВО ВРСКА СО ИНВЕСТИЦИИТЕ

I. Процентот до кој стопанските организации можат, во смисла на ставот 1 од одделот 2 главата

XXV на Сојузниот општествен план за 1958 година, да ги користат средствата на амортизацијата за плаќање на увезените стоки и услуги во врска со инвестициите, изнесува:

1) за рудниците и топилниците на металургијата, за претпријатијата на луките и складовите, за селскостопанските имоти и земјоделските задруги	20%
2) за претпријатијата на речниот транспорт	25%
3) за термоелектраните, за рудниците на јаглен, за фабриките на шеќер, за претпријатијата на графичката индустрија, за новинските и издавачките претпријатија што имаат графички погони, за претпријатијата на филмската индустрија и за претпријатијата на патниот сообраќај	30%
4) за фармацевтско-хемиските претпријатија	35%
5) за претпријатијата за производство (експлоатација) на нафта, за претпријатијата за геолошки, геофизички и рударски истражување и за претпријатијата на воздушниот сообраќај	50%

II. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување процентот до кој определените стопански организации можат да ги користат средствата од амортизациониот фонд за купување странска опрема и инвестициони материјали и за плаќање на странски услуги во врска со инвестициите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/57).

III. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

П. бр. 509

25 јануари 1958 година
Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

61.

Врз основа на членот 15 став 2 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55 и 23/56), во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 3 алинеја 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАВАЊЕ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ОДДЕЛНИТЕ СОСТАНОЦИ НА ДЕВИЗНОТО ПРЕСМЕТКОВНО МЕСТО

Во Одлуката за продавање на девизните средства на одделните состаноци на девизното пресметковно место („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/54 и 42/56) се вршат измени и дополненија, така што нејзиниот пречистен текст да гласи:

НАРЕДБА

за продавање на странски средства за плаќање за подмирување на основните потреби на репродукцијата и на личната потрошувачка

1. Странските средства за плаќање определени за подмирување на основните потреби на репродукцијата и на личната потрошувачка Комитетот за надворешна трговија повремено ги распределува на поединечни намени за кои овие средства можат да се употребат. Распределувањето го врши Комитетот за надворешна трговија со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финан-

сиите, а по прибавено мислење од државните секретаријати односно од секретаријатите на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓа односната стопанска гранка.

2. Странските средства за плаќање за подмирување на основните потреби на репродукцијата и на личната потрошувачка, распределени на начинот од претходната точка, ќе им ги продава Народната банка на посебни состаноци на девизното пресметковно место на стопанските организации што ќе ги користат за наведените намени, и тоа било во одделни видови на странски средства за плаќање, било во девизни динари.

Ако стопанските организации се спогодат за износите на странски средства за плаќање што Народната банка на секоја од нив ќе им ги продаде, продажбата на одделни видови странски средства за плаќање ќе се врши по пресметковниот курс што важи на денот на продажбата, а продажбата на девизни динари по двојниот званичен курс.

Ако стопанските организации не се спогодат за износите на странски средства за плаќање што Народната банка на секоја од нив требало да им ги продаде, продажбата ќе се врши по слободно формираните курсеви, кои не можат да бидат пониски од курсевите од претходниот став.

Наменската група во која одделна стопанска организација влегува се определува според нејзината основна дејност, која се докажува со препис од решението за регистрација. Во спорните случаи решение донесува Комитетот за надворешна трговија.

3. Државниот секретаријат односно секретаријатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг спаѓа односната стопанска гранка ќе дава упатства врз основа на кои стопанските организации од претходната точка ќе се спогодуваат во смисла на одредбата од 1. точка, водејќи сметка за начелата од сојузниот општествен план во поглед на обемот и структурата на производството и извозот, како и за тоа со спогодбата да се обезбеди рационално користење на странските средства за плаќање.

4. Народната банка ќе им ги заменува на стопанските организации продадените девизни динари со одделни видови странски средства за плаќање во рамките со кои се согласиле Комитетот за надворешна трговија и сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите. Народната банка е должна на стопанската организација на нејзино барање, а пред да склучи таа организација увозна зделка, да ѝ го соопшти видот на странските средства за плаќање со кои за односната зделка ќе може да ѝ ги замени девизните динари.

5. По исклучок, во случаите што ќе ги определи Комитетот за надворешна трговија, на стопанските организации од точката 2 на оваа наредба може непосредно, надвор од посебните состаноци на девизното пресметковно место, да им се продава дел од странските средства за плаќање од точката 1 на оваа наредба, и тоа во одделни видови на такви средства.

Продажбата од претходниот став ја врши Југословенската банка за надворешна трговија по пресметковниот курс што важи на денот на продажбата, а во височина што ќе ја утврди Комитетот за надворешна трговија.

6. Технички упатства за спроведување на оваа наредба ќе издава по потреба Народната банка со согласност од Комитетот за надворешна трговија.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 510

25 јануари 1958 година
Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна
трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

62.

Врз основа на членот 2 став 2 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/54, 23/56, 29/56 и 21/57), во врска со членот 7 оддел 1 став А под а) точка 3 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО СТРАНСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ ОСТВАРЕНИ СО ИЗВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ

1. Извозниците на стоки и услуги се должни на овластената банка да ѝ продадат 99% од сите остварени странски средства за плаќање што ќе ги внесат во земјата, а 1% од тие средства задржуваат за подмирување на трошоците за извршената работа и за други плаќања со кои ја унапредуваат својата редовна стопанска дејност.

За намените од претходниот став задржуваат:

1) застапничките претпријатија — 1% од странските средства за плаќање остварени со нивната застапничка провизија;
2) Југословенските железници — 1% од нето девизниот прилив остварен со нивната сопствена дејност во меѓународниот промет;
3) сезонското пансионско угостителство — 1% од продажбата на пансионски услуги на странски туристи;

4) минувањето угостителство — 1% од износите наплатени од странски туристи за ноќевање;
5) претпријатијата од областа на поморскиот, речниот, воздушниот и патниот сообраќај, како и Државниот осигурителен завод и поморските и речните агенции — 1% од нивниот вкупен бруто девизен и динарски прилив во меѓународниот промет.

По исклучок од одредбата од ставот 1 на оваа точка, извозниците на услуги за намените од тој став задржуваат:

1) од странските средства за плаќање остварени со приредување на меѓународни саеми — 20%;
2) од странските средства за плаќање остварени со објавување на огласи прибавени во странство — 50%;

2. Претпријатијата што изведуваат инвестициони работи во странство, за таа намена задржуваат 100% од нето приливот на странски средства за плаќање остварени со таа дејност.

3. Производните организации на бродоградбата полагаат 99% од странските средства за плаќање остварени со извоз на опрема и услуги на посебната збирна сметка на бродоградбата кај Југословенската банка за надворешна трговија, а остатокот од 1% можат да го употребат за намените од точката 1 на оваа наредба.

Странските средства за плаќање од збирната сметка од претходниот став производните организации на бродоградбата можат да ги користат за набавка на бродска опрема и репродукциони материјали од увозот, и тоа првенствено за бродовите договорени за извоз, потоа за домашната флота — според утврдената флотна програма, и на крајот за другите бродови што ги градат.

Расподелбата на странските средства за плаќање од збирната сметка на бродоградбата им ја врши Југословенската банка за надворешна трговија на производните организации на бродоградбата, без оглед дали и колку учествувале тие во остварувањето на тие средства, водејќи сметка за рентабилноста на работите, за правците на извозот и за другите околности што се од влијание врз платниот биланс.

Од збирната сметка на бродоградбата во текот на една календарска година можат да се користат за намената од ставот 2 на оваа точка најмногу онолку странски средства за плаќање колку ќе определи Комитетот за надворешна трговија со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

Ако на збирната сметка на бродоградбата не се остварат онолку странски средства за плаќање колку според одредбите од претходниот став е утврдено да може да се потроши за намената од тој став, разликата ќе ѝ ја продаде Народната банка на Југословенската банка за надворешна трговија по пресметковниот курс што важи на денот на продажбата, а ако се остварат повеќе странски средства за плаќање, Југословенската банка за надворешна трговија ќе ги задржи на збирната сметка на бродоградбата, со тоа што овој вишок ќе се смета за аконтација на странските средства за плаќање, која, за намените од претходниот став и во височината што ќе се определи на начинот од тој став, ќе може да се користи во следната година.

4. Претпријатијата за меѓународно трговско посредување се должни на Народната банка да ѝ продадат 6% годишно од износот на странските средства за плаќање според нивните девизни текушти сметки. Од остварената заработка во странски средства за плаќање тие задржуваат 1% на слободно располагање, а остатокот го внесуваат во своите обртни средства.

5. На Југословенските железници, на претпријатијата на поморскиот, речниот, воздушниот и патниот сообраќај, на претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, на шпедитерските претпријатија и на претпријатијата за квалитативно и квантитативно преземање на стоките Народната банка, за плаќања на нивните експлоатациони трошоци во странство, ќе им става на располагање странски средства за плаќање по курсот по кој тие стопански организации ги наплатуваат своите услуги во странство, и тоа во границите што ќе ги определи Комитетот за надворешна трговија со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

Во границите од претходниот став Народната банка ќе им ги става на располагање на корисниците од тој став странските средства за плаќање на следниот начин:

1) на Југословенските железници, на претпријатијата на речниот и воздушниот сообраќај, на претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај и на претпријатијата за квалитативно и квантитативно преземање на стоки — непосредно, во височината што за секоја од тие корисници ќе ја утврди Комитетот за надворешна трговија;

2) на претпријатијата на поморскиот и патниот сообраќај, како и на шпедитерските претпријатија — на посебен состанок на девизното пресметковно место, според спогодбата што ќе ја постигнат тие корисници, а во границите што за секоја од тие дејности ќе ги утврди Комитетот за надворешна трговија.

Ако корисниците не постигнат спогодба од претходниот став, Народната банка ќе им ги продава односните странски средства за плаќање по слободно формираните курсеви.

Износот на странските средства за плаќање што Народната банка ќе му ги продаде на Државниот осигурителен завод по пресметковниот курс што важи на денот на продажбата — како обртни средства и технички резерви за неговото работење со странство, ќе го определи сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите со согласност од Комитетот за надворешна трговија.

На претпријатијата за сообраќај и врски ќе им се продаваат странски средства за плаќање за набавка на репродукциони материјали на начинот определен во Наредбата за продавање на странски средства за плаќање за подмирување на основните потреби на репродукцијата и на личната потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/58), а за набавка на опрема — на начинот определен во Одлуката за начинот и условите за обезбедување странски средства за плаќање за финансирање на инвестициите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56).

Одредбата од претходниот став ќе се применува и на работите што претпријатијата од тој став ги склучиле и ѝ ги пријавиле на банката од денот на

влегувањето во сила на оваа наредба, со тоа што овие претпријатија за плаќањата во врска со тие работи првенствено ќе ги употребат сопствените странски средства за плаќање што ќе се затекнат на нивните девизни сметки на денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

6. Технички упатства за спроведување на оваа наредба ќе издаде Народната банка со согласност од Комитетот на надворешна трговија.

7. Со влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат: Наредбата за постапувањето со странските средства за плаќање остварени со услужна дејност („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57) и Наредбата за постапувањето со странските средства за плаќање што производните организации на машиноградбата, на електромашинската индустрија и на бродоградежната индустрија, како и производните организации на бродоградбата ќе ги остварат со извоз на опрема и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/56, 13/57 и 30/57), како и точката I ст. 2 и 4 од Одлуката за употребата и пресметувањето на странските средства за плаќање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55).

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 март 1958 година.

П. бр. 523

28 јануари 1958 година

Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна
трговија,
Хаџан Бркиќ, с. р.

63.

Врз основа на членот 3 став 2 од Уредбата за увоз и промет на патнички автомобили и моторцикли („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/57), Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО ОД ЧЛЕНОТ 3 СТАВ 2 НА УРЕДБАТА ЗА УВОЗ И ПРОМЕТ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ И МОТОРЦИКЛИ

I. Патнички автомобили и моторцикли во смисла на членот 3 став 2 од Уредбата за увоз и промет на патнички автомобили и моторцикли можат да се увезуваат без плаќање царина само на личните потреби:

1) на воените и мирновремените воени инвалиди од I—VII група заклучно, како и на инвалидите на трудот чија способност за работа е намалена над половина без оглед дали се наоѓаат во работен однос или не;

2) на воените и мирновремените воени инвалиди и на инвалидите на трудот кои според одредбите од Законот за воените инвалиди од војните односно од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците и од прописите донесени врз основа на тој закон, имаат право на добивање ортопедска количка односно на посебен додаток за туѓа помош и нега, без оглед дали се наоѓаат во работен однос или не;

3) на воените и мирновремените воени инвалиди од VIII—IX група и на инвалидите на трудот, на кои способноста за работа им е намалена од една третина до една половина, а кои се наоѓаат во работен однос или на медицинска односно професионална рехабилитација (во натамошниот текст: рехабилитација), ако моторното возило им е потребно за одење на работа или за овозможување на рехабилитација.

Со лицата во работен однос се изедначуваат лицата од членот 12 ст. 2—5 од Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57).

II. Инвалидите од претходната точка што сакаат да се користат со правото наведено во таа точка ќе ѝ се обрнат на надлежната царинарница, на која, со барањето за ослободување од плаќање на царина при увозот на патнички автомобил одно-

сно моторцикл, ќе ѝ ги поднесат следните исправи:

1) воените и мирновремените воени инвалиди — заверен препис од првата и втората страна на исплатната книшка (пресметка на инвалиднината) или потврда од управниот орган надлежен за работите на социјална заштита на околинскиот народен одбор за својството на воен односно мирно-времен воен инвалид;

2) инвалидите на трудот — заверен препис од решението на околинскиот односно републичкиот завод за социјално осигурување за признавање правото на инвалиднина односно на инвалидска пензија.

Покрај исправите наведени под 1 и 2 во оваа точка, потребно е да ги поднесат и следните исправи, и тоа:

1) воените и мирновремените воени инвалиди од точката I под 2 — потврда од управниот орган надлежен за работите на социјална заштита на околинскиот народен одбор, а инвалидите на трудот — потврда од надлежниот околински завод за социјално осигурување дека имаат право на добивање ортопедска кулча односно на посебен додаток за постојана тулча помош и нега;

2) воените и мирновремените воени инвалиди и инвалидите на трудот од точката I под 3 — потврда за запослувањето и наод и мислење од надлежната лекарска односно инвалидско-пензиона комисија дека моторното возило им е потребно за одење на работа или за овозможување на рехабилитација.

III. Барање за ослободување од плаќање на царина при увозот на патнички автомобили или моторцикли за одделни инвалиди односно за групи инвалиди можат да поднесат и државните органи и установи и општествените организации, кои односните возила им ги набавуваат од своите средства, со тоа за секој инвалид да ги поднесат исправите пропишани во претходната точка.

IV. Против решението на царинарницата со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на царина (член 3 став 2 од Уредбата за увоз и промет на патнички автомобили и моторцикли) може да ѝ се изјави жалба на Управата за царини во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението. Жалбата ѝ се предава на царинарницата што го донесла првостепеното решение.

V. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 518

27 јануари 1958 година

Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна
трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

64.

Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за употреба на делот на динарските средства остварени со извоз на стоки и делот на заштедите остварени при пресметувањето на разликата во цените за извршениот увоз и извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 11/56 и 19/56), во врска со членот 7 оддел III од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/56), Комитетот за надворешна трговија, по предлог од Сојузната надворешнотрговска комора, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА НОРМИТЕ ЗА УТЕРДУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ДИНАРСКИТЕ СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ СО ИЗВОЗ НА СТОКИ И УСЛУГИ ШТО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИСТРИРАНИ ЗА ВРШЕЊЕ НАДВОРЕШНОТРГОВСКИ РАБОТИ МОЖАТ ДА ГО УПОТРЕБАТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СРЕДСТВОТА ЗА САМОСТОЈНО РАСПОЛАГАЊЕ И ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ

1. Во Списокот на нормите за утврдување делот на динарските средства остварени со извоз на стоки

и услуги што стопанските организации регистрирани за вршење на надворешнотрговски работи можат да го употребат за зголемување на средствата за самостојно располагање и за исплатување на премиите, кој е составен дел од Решението за височината на нормите за утврдување делот на динарските средства остварени со извоз на стоки и услуги што стопанските организации регистрирани за вршење надворешнотрговски работи можат да ги употребат за зголемување на средствата за самостојно располагање и за исплатување на премиите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/56), во гранката 115 — Обоена металургија, по одредбата под број 35 се додава нова одредба под број 36, која гласи:

„36. Пиритне изгоретине — — — — 10,00“.

2. Во гранката 123 — Индустрија на дрвесица, целулоза и хартија, по одредбата под број 13 се додава нова одредба под број 14, која гласи:

„14. Натрон-папир — — — — 6,00“.

3. Во гранката 125 — Индустрија на кожа, одредбата под број 11 се менува и гласи:

„11. Галантерија кожна — — — — 8,00“.

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 511

25 јануари 1958 година

Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна
трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

65.

Врз основа на членот 151 ст. 2 и 4 и членот 155 став 4 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/55), Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЗВАЊАТА НА ДАКТИЛОГРАФИТЕ И СТЕНОГРАФИТЕ

I. Општи одредби

Член 1

Овој правилник се применува на службениците кои во државните органи и установи се назначуваат на местата со систематизацијата предвидени за дактилографи и стенографи.

Одредбите од членот 25 на овој правилник се применуваат на канцелариските службеници кои од школски квалификации имаат завршена административна школа.

II. Звања и распоред на звањата во платните разреди

Член 2

Звањата на дактилографите и стенографите се: дактилограф III, дактилограф II, дактилограф Iб и дактилограф Iа класа, стенограф и дебетен стенограф.

Звањата дактилограф III, дактилограф II и дактилограф Iб класа се од четврта група, звањата дактилограф Iа класа и стенограф — од трета група, а звањето дебетен стенограф — од втора и прва група.

Член 3

За звањата од претходниот член потребна е школска спрема, и тоа:

1) за звањето дактилограф III, дактилограф II, дактилограф Iб и дактилограф Iа класа — најмалку осмогодишно училиште или на него рамна спрема;

2) за звањето стенограф — најмалку завршена средна школа или на неа рамна спрема;

3) за звањето дебетен стенограф — најмалку завршена средна школа или на неа рамна спрема.

Член 4

Звањата на дактилографи и стенографи се распоредуваат во следните платни разреди:

Звање	Платен разред
1) дактилограф III класа	XIX и XVIII
2) дактилограф II класа	XVII и XVI
3) дактилограф Iб класа	XV до XII
4) дактилограф Iа класа	XI и X
5) стенограф	XV до VIII
6) дебетен стенограф	XIII до IV

Во завршните платни разреди звањата од точ. 1, 2 и 3 на претходниот став постојат по четири периодски покачувања, а во завршните платни разреди на звањата од точ. 4, 5 и 6 на претходниот став — по две периодски покачувања.

III. Назначување на службеници

Член 5

При спроведувањето на конкурс за пополнување на местата што се систематизацијата се предвидени за дактилографи и стенографи, кандидатите што се јавиле на конкурсот полагаат испит.

Испитот се полага и во случај на пополнување на места без конкурс, како и во случај на унапредување во повисоко звање.

На испитот се проверува брзината и квалитетот на пишувањето (отчукувањето) на машина за пишување, односно брзината и квалитетот на стенографирањето, според нормативите пропишани со овој правилник.

Член 6

Испитот за звањето дактилограф Iб и дактилограф Iа класа, стенограф и дебетен стенограф се полага пред испитните комисии што се формираат при секретаријатите за општа управа на извршните совети.

Секретаријатот за општа управа на републичкиот извршен совет може да формира комисији за звањето дактилограф Iб класа кај одделни органи во поголеми места за подрачје на повеќе околии.

Комисиите од претходниот став се комисии на секретаријатот за општа управа на републичкиот извршен совет кој ги формираат нив.

Кандидатите за звањето дактилограф III и дактилограф II класа полагаат испит пред конкурсната комисија на органот односно на установата што го распишала конкурсот.

Ако се распишува конкурс за дактилографи III и дактилографи II класа во органите на народните одбори, комисијата за службенички работи може да одлучи кандидатите место пред неа, да го полагаат испитот пред комисијата што оваа за таа цел ќе ја формира.

Член 7

За испитот се води записник, во кој, покрај податоците за решението со кое е формирана комисијата, за составот на комисијата и за денот на одржувањето на испитот, се внесуваат и податоците за начинот на кој се проверува брзината и квалитетот на пишувањето (отчукувањето), односно брзината и квалитетот на стенографирањето и дешифрирањето на стенограми, како и, за успехот што го покажал кандидатот на испитот. Комисијата ги внесува во записникот и своите забелешки за стручноста што ја покажал кандидатот на испитот, како и сè друго што може да придонесе за правилен избор. Записникот со испитниот материјал (задачи и др.) ѝ се доставува на конкурсната комисија.

Уверението за положениот испит го издава органот при кој е формирана испитната комисија.

Врз основа на успехите покажани на испитот, конкурсната комисија му поднесува на органот кој одлучува за назначувањето писмен образложен извештај за тоа кој од кандидатите ги исполнува пропишаните услови, како и мислење за кандидатите врз основа на успехите постигнати на испитот.

Член 8

Кандидатот за звањето дактилограф Iб и дактилограф Iа класа кој по положениот испит не е примен во служба, може да учествува на друг соодветен конкурс без обврска за полагање на испитот, ако од положениот испит до денот на одржувањето на конкурсот не поминало повеќе од две години.

Член 9

Нормативите за кандидатите за звањата на дактилографи и стенографи се, и тоа:

- 1) за дактилограф III класа — препишување едноставен печатен односно чукаан текст и пишување таков текст по диктат, со 100 до 180 пресметани отчукувања во минута и со најмногу 10 грешки на 1.000 отчукани буквени места;
- 2) за дактилограф II класа — препишување посложен печатен односно чукаан текст и пишување по диктат на таков текст, со повеќе од 180 до 250 пресметани отчукувања во минута и со најмногу 7 грешки на 1.000 отчукани буквени места;
- 3) за дактилограф Iб класа — препишување посложен печатен односно чукаан текст и пишување по диктат на таков текст, со повеќе од 250 до 350 пресметани отчукувања во минута и со најмногу 5 грешки на 1.000 отчукани буквени места;
- 4) за дактилограф Iа класа — препишување посложен печатен односно чукаан текст и пишување по диктат на таков текст, со повеќе од 350 пресметани отчукувања во минута и со најмногу 4 грешки на 1.000 отчукани буквени места;
- 5) за стенограф — стенографирање по диктат на едноставен текст, со повеќе од 70 до 100 зборови во минута, со тоа дешифрирањето на стенограмот да не може да трае шест пати повеќе отколку времето определено за стенограмот;
- 6) за дебетен стенограф — стенографирање по диктат на посложен текст, со повеќе од 100 зборови во минута, со тоа дешифрирањето на стенограмот да не може да трае шест пати повеќе отколку времето определено за стенограмот.

Нормативот за дактилографот Iа класа кој во претежниот дел од работното време постојано работи на табели, изнесува најмалку 320 пресметани отчукувања во минута, со најмногу 4 грешки на 1.000 отчукани буквени места.

Препишувањето на печатен односно чукаан текст, препишувањето на ракопис и пишувањето по диктат трае по пет минути. За секоја грешка сторена во препишувањето (чукањето) се одземаат по 25 отчукувања од вкупниот број на отчукувањата.

По барање од кандидатот испитувањето може да се повтори два пати истиот ден.

Кандидатот за звањето стенограф или дебетен стенограф стенографира два диктати по десет минути.

Член 10

На испитот на кандидатот за звањето дактилограф III, дактилограф II, дактилограф Iб и дактилограф Iа класа се оценува квалитетот на отчуканиот текст (техниката на пишувањето, формата на отчуканиот текст, ознаките што треба да ги содржи секој акт), како и знаењето на граматиката и правописните правила.

Кандидатот за звањето дактилограф Iб и дактилограф Iа класа добива на испитот и задача само-

стојно да состави два до три акти според дадените инструкции (диспозиции).

Кандидатот за звањето стенограф треба да покаже способност за составување на акти, записници, извештаи и сл., врз основа на стенографските белешки, а кандидатот за звањето дебетен стенограф — способност за дотерување на квалитетот и стилот на дешифрираниот текст.

Член 11

Кандидатот за звањето дактилограф што ги исполнува условите од чл. 3, 9 и 10 на овој правилник при назначувањето се распоредува во соодветното звање, и тоа:

1) кандидатот што ги исполнува условите за звањето дактилограф III класа и кој има до две години дактилографска служба или завршен дактилографски курс — во XIX платен разред, а тој што има повеќе од две години дактилографска служба — во XVIII платен разред;

2) кандидатот што ги исполнува условите за звањето дактилограф II класа и што има до две години дактилографска служба — во XVII платен разред, а тој што има повеќе од две години дактилографска служба — во XVI платен разред;

3) кандидатот што ги исполнува условите за звањето дактилограф Iб класа и што има четири до седум години дактилографска служба — во XV платен разред, а во натамошните платни разреди според годините на дактилографската служба;

4) кандидатот што ги исполнува условите за звањето дактилограф Iа класа и што има седум до десет години дактилографска служба — во XI платен разред, а тој што има повеќе од десет години дактилографска служба — во X платен разред.

Кандидатот со завршена средна школа што ги исполнува условите за звањето дактилограф III и дактилограф II класа (чл. 9 и 10) при назначувањето се распоредува во XVI платен разред (трета група).

Ако кандидатот од претходниот став ги исполни условите за звањето дактилограф Iб класа (чл. 9 и 10), а има повеќе од две до пет години дактилографска служба, при назначувањето во тоа звање се распоредува во XV платен разред, а во натамошните платни разреди — според годините на дактилографската служба.

Член 12

Ако на конкурсот за дактилограф не се пријават лица што ги исполнуваат условите од чл. 9, 10 и 11 на овој правилник, по предлог од конкурсната комисија може да се назначи за приправник (четврта група) за звањето дактилограф лицето што во поглед на школската спрема ги исполнува условите предвидени за тоа звање.

Приправничкиот стаж за службеник од претходниот став трае една година. За тоа време приправникот се вежба во дактилографска работа и наедно се приготвува за полагање на испитот.

Кога приправникот ќе ги исполни условите предвидени во чл. 9 и 10 на овој правилник, се назначува во звањето дактилограф III класа и се распоредува во XIX платен разред.

Проверувањето на нормативите и условите од претходниот став го врши испитната комисија од членот 6 ст. 4 и 5 на овој правилник.

Член 13

Кандидатот за звањето стенограф односно дебетен стенограф, што ги исполнува условите од чл. 9 и 10 на овој правилник, се распоредува, при назначувањето во соодветното звање, и тоа:

1) кандидатот што ги исполнува условите за звањето стенограф и што има завршена средна или виша школа — во XV платен разред;

2) кандидатот што ги исполнува условите за звањето стенограф и што има факултетска спрема — во XII платен разред;

3) кандидатот што ги исполнува условите за звањето дебетен стенограф и што има завршена средна или виша школа — во XIII платен разред;

4) кандидатот што ги исполнува условите за звањето дебетен стенограф и што има факултетска спрема — во XI платен разред.

Службениците од претходниот став што имаат повеќе од две години стенографска служба се распоредуваат во натамошните платни разреди, сметајќи по три години за секој платен разред, и тоа службениците од точ. 1 и 2 — до VIII, службениците од точката 3 — до VI, а службениците од точката 4 — до IV платен разред.

Член 14

За кандидатите за звањето од чл. 11 и 13 на овој правилник постои стручен испит.

Стручниот испит се полага според програмата што се определува со пропис од членот 175 на Законот за јавните службеници.

Член 15

Ако службеникот порано не го положил стручниот испит, во решението за назначување му се определува срокот за полагање на испитот, кој не може да биде подолг од една година. Службеникот од членот 12 на овој правилник е должен да го положи стручниот испит во срок од една година од назначувањето за дактилограф III класа.

Службеникот може да биде ослободен од полагањето на стручниот испит под условите од членот 198 став 3 на Законот за јавните службеници.

IV. Напредување

Член 16

Службеникот не може да биде унапреден во повисоко звање или во повисок платен разред додека не го положи стручниот испит (член 14).

Член 17

Во поглед на напредувањето во повисок платен разред во рамките на исто звање важат одредбите од членот 186 на Законот за јавните службеници. Од почетниот во непосредно повисокиот платен разред се напредува по две години служба, ако со овој правилник не е определено поинаку.

Член 18

Службениците што вршат дактилографски работи напредуваат во повисоко звање под условите што во чл. 9, 10 и 11 од овој правилник се предвидени за назначување во звањето дактилограф II, дактилограф Iб и дактилограф Iа класа.

При унапредувањето според претходниот став, службеникот се распоредува во почетниот платен разред од повисокото звање.

Службеникот во звањето дактилограф Iа класа што има средна стручна спрема, се распоредува до VIII платен разред.

Член 19

Со актот за систематизацијата можат да се предвидат работни места на стенодактилограф и на дактилограф-кореспондент (трета група).

Член 20

Службеникот во звањето дактилограф Iб и дактилограф Iа класа што ќе постигне пропишани нормативи во стенографирањето и во дешифрирањето на стенограми може со решение на старешината надлежен за назначување да се назначи на работното место со систематизацијата предвидено за стенодактилограф.

Службеникот во звањето дактилограф Iб класа што во стенографирањето ќе постигне норматив од преку 60 зборови во минута при назначувањето на работното место на стенодактилограф добива еден платен разред повеќе и напредува до XI, а ако има завршена средна школа — до X платен разред.

Службеникот од претходниот став што ќе постигне норматив во пишување од преку 300 пресметани отчукувања во минута, се унапредува во непосредно повисокиот платен разред и напредува до IX платен разред. Ако таквиот службеник има завршена средна школа, напредува до VIII платен разред.

Одредбата од претходниот став се применува и кога службеникот во звањето дактилограф Iа класа во стенографирањето ќе постигне норматив од преку 60 зборови во минута.

Времето поминато во платниот разред пред назначувањето (унапредувањето), се смета за натамошно напредување.

За постигнатиот норматив од ст. 2, 3 и 4 на овој член уверението го издава органот од членот 8 на овој правилник.

Член 21

Службеникот во звањето дактилограф Iб и дактилограф Iа класа, што покажува способност за работите на административна преписка (работите кои, по правило, ги врши службеникот во звањето канцелариски референт односно администратор), може со решение на органот надлежен за назначување да се назначи на работното место со систематизацијата предвидено за дактилограф-кореспондент, ако претходно положи посебен испит за дактилограф-кореспондент предвиден во прописот од членот 175 на Законот за јавните службеници.

Службеникот во звањето дактилограф Iб класа што ќе биде назначен на работното место на дактилограф-кореспондент, добива еден платен разред повеќе и напредува до XI, а ако има средна школа — до X платен разред.

Службеникот од претходниот став што ќе постигне норматив во пишување од преку 300 пресметани отчукувања во минута, се унапредува во непосредно повисокиот платен разред и напредува до IX платен разред. Ако таквиот службеник има завршена средна школа, напредува до VIII платен разред.

Одредбите од претходниот став се применуваат и на службеникот во звањето дактилограф Iа класа што ќе ги исполни условите од ставот 1.

Времето поминато во платниот разред пред назначувањето (унапредувањето), се смета за натамошно напредување.

За положениот испит од ставот 1 и за постигнатиот норматив од ставот 3 уверението го издава органот од членот 8 на овој правилник.

Член 22

Службеникот во звањето стенограф се унапредува во звањето дебетен стенограф под условите што со чл. 9, 10 и 13 од овој правилник се предвидени за назначување во звањето дебетен стенограф.

По исклучок, службеникот во звањето стенограф се унапредува во звањето дебетен стенограф ако на испитот стенографира над 120 зборови во минута и ако има најмалку пет години стенографска служба. Во тој случај службеникот натаму напредува до VI платен разред заклучно.

Во случајот на унапредување од ставот 1 на овој член службеникот се унапредува во еден платен разред повеќе, со тоа што времето поминато во дотогашниот платен разред му се признава за натамошно напредување.

Во случајот на унапредување од ставот 2 од овој член службеникот се распоредува во почетниот платен разред на звањето дебетен стенограф. Ако таквиот службеник се наоѓа во XIII или некој повисок платен разред, го задржува платниот разред во кој се наоѓа, а времето поминато во тој платен разред се смета за натамошно напредување.

V. Други одредби

Член 23

На службеникот во звањето дактилограф што од страна на надлежниот орган на здравствената служба ќе биде огласен за неспособен за натамошно вршење на дактилографската служба, ќе му се определи звањето и платниот разред сообразно со одредбите од членот 198 на Законот за јавните службеници. Дотогаш поминатото време му се признава за напредување во канцелариската, извршната или управната служба.

Службеникот од претходниот став што има најмалку седум години дактилографска служба го задржува звањето и платниот разред во случај на распоредување на други работи, ако е тоа за него поповолно.

Член 24

На дактилографите што целото работно време пишуваат текст по диктат, им се дава по 15 минути одмор по секои 90 минути таква работа.

Член 25

Лицата што покрај условите предвидени за приправник за звањето помошен канцелариски референт имаат и завршен двегодишен административен курс односно двегодишна административна школа, при назначувањето се распоредуваат од XVIII платен разред.

Лицата што покрај условите предвидени за приправник за звањето канцелариски референт имаат и завршен административен курс, при назначувањето се распоредуваат од XV платен разред.

VI. Преодни одредби

Член 26

Службениците што се затекнале во звањето дактилограф III класа, го задржуваат истото звање и се распоредуваат, и тоа:

1) службениците што се затекнале во XX платен разред — во XIX платен разред;

2) службениците што се затекнале во XIX платен разред — во XVIII платен разред, а што имаат периодско покачување — во XVIII платен разред со прво периодско покачување.

Службениците што се затекнале во звањето дактилограф II класа, го задржуваат истото звање и се распоредуваат, и тоа:

1) службениците што се затекнале во XVIII платен разред — во XVII платен разред;

2) службениците што се затекнале во XVII платен разред — во XVI платен разред;

3) службениците што се затекнале во XVI платен разред — во XVI платен разред со прво периодско покачување;

4) службениците што се затекнале во XVI платен разред со прво периодско покачување — во XVI платен разред со второ периодско покачување.

Службениците што се затекнале во звањето дактилограф Iб и дактилограф Iа класа, го задржуваат истото звање и истиот платен разред.

Службениците во звањето дактилограф III и дактилограф II класа што имаат завршена средна школа, се преведуваат во звањето дактилограф II класа и добиваат XVI платен разред, сообразно со одредбите од членот 11 став 2 од овој правилник.

Службениците во звањето дактилограф Iа класа што имаат средна стручна спрема се распоредуваат според годините на службата признаени за напредување до VIII платен разред заклучно, сметајќи по три години почнувајќи од XVI платен разред. Ако на тој начин службеникот би добил помал платен разред, го задржува платниот разред во кој се затекнал.

Член 27

Службениците што се затекнале во звањето стенограф и што вршат работи на тоа звање, го задржуваат истото звање и истиот платен разред.

Ако службеникот од претходниот став има средна или виша школска спрема, се распоредува во еден платен разред повеќе одошто е оној во кој се наоѓа, а ако се наоѓа во завршниот платен разред, го задржува тој платен разред и добива соодветно периодско покачување.

Службениците од претходниот став што се затекнале во XVI, XV и XIV платен разред, а имаат факултетска спрема, се распоредуваат во XII платен разред. Ако таквите службеници се затекнале во XIII или некој повисок платен разред, добиваат два платни разреди повеќе односно соодветно периодско покачување.

Службениците што се затекнале во звањето дебетен стенограф, го задржуваат звањето дебетен стенограф (втора група) и добиваат еден платен разред повеќе. Ако службеникот се наоѓа во VI

платен разред, го задржува истиот платен разред и добива соодветно периодско покачување.

Службениците што се затекнале во звањето дебетен стенограф и имаат висока стручна спрема, го задржуваат звањето дебетен стенограф (прва група) и добиваат два платни разреди повеќе. Ако службеникот се наоѓа во VI платен разред со прво периодско покачување — се распоредува во IV платен разред и добива прво периодско покачување.

Член 28

Службениците што се затекнале во звањето дактилограф Iб класа, а се унапредени во тоа звање по 1 април 1952 година, се распоредуваат во платните разреди на тоа звање според годините на службата признаени за напредување во службата, сметајќи за почетниот платен разред време од 4 до 7 години, за наредниот 7 до 10 години итн., ако е тоа за нив поповолно.

Одредбата од претходниот став ќе се применува и на службениците што при преведувањето на 1 април 1952 година се унапредени во звањето дактилограф Iб класа, ако е тоа за нив поповолно.

Службениците што на 31 декември 1957 година се затекнале во звањето дактилограф Iб класа на XII платен разред, и имаат над 15 години дактилографска служба, се преведуваат во истото звање и се распоредуваат во XI платен разред. Ако во XII платен разред имале периодско покачување, добиваат прво периодско покачување во XI платен разред. Времето поминато во периодското покачување на XII платен разред, се признава за второ периодско покачување.

Службениците во звањето дактилограф Iб и дактилограф Ia класа што го положили испитот за звањето стенодактилограф според прописите што важеле до 31 март 1952 година, можат да се назначат за стенодактилограф без обврска за полагање на испитот (член 20).

Член 29

На службениците во звањето дактилограф Iб и дактилограф Ia класа на кои при назначувањето кај државните органи и установи им е сметано по три години почнувајќи од XX платен разред, ќе им се определат платните разреди сообразно со одредбата од членот 11 став 1 точ. 3 и 4 од овој правилник.

Член 30

Додека не се донесе пропис од членот 14 став 2 на овој правилник, стручниот испит ќе го полагаат, и тоа:

1) службениците во звањето дактилограф III, дактилограф II, дактилограф Iб и дактилограф Ia класа — според програмата од членот 25 на Правилникот за стручната спрема на канцелариските службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/54);

2) службениците во звањето стенограф — според програмата од членот 24 на Правилникот за стручната спрема на канцелариските службеници;

3) службениците во звањето дебетен стенограф — според програмата на општиот дел од стручниот испит за звањето пристав од членот 6 на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за стручната спрема на управните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/57), освен предметите од точ. 4, 7, 8 и 9 од истиот член.

Додека не се донесе пропис од членот 21 став 1 на овој правилник, кандидатите за дактилограф-кореспондент ќе го полагаат испитот според програмата од точката 2 на претходниот став.

Член 31

До формирање на комисии од членот 6 на овој правилник, испитите од чл. 9 и 10 на овој правилник ќе се одржуваат пред досегашните комисии.

VII. Завршни одредби

Член 32

Во сè друго за службениците во звањето дактилограф и стенограф важат одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на државната управа.

Член 33

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 17133/57

30 јануари 1958 година

Белград

Секретар за општа управа
на Сојузниот извршен совет,
Вуксан Љумовиќ, с. р.

66.

Врз основа на чл. 12 и 14 став 2 од Општиот закон за спречување и отстранување на заразните болести кај добитокот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/48) и членот 14 под а) точка 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет издава

НАРЕДБА

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЈАВУВАЊЕ ОБОЛЕНИЈА ОД ГРИП НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Наредбата за задолжително пријавување оболенија од грип на целата територија на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/57) се става вон сила.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 156

28 јануари 1958 година

Белград

Секретар за народно здравје
на Сојузниот извршен совет,
др Херберт Краус, с. р.

67.

Врз основа на чл. 47 и 48 став 1 и членот 52 став 2 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57), Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

1. Во Решението за именување околиски изборни комисији за избирање народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/57) во точката 298 алинеја 2 се врши следната измена:

на упразнетото место секретар се именува Шабовиќ Осман, службеник на Народниот одбор на општината Титоград, а на упразнетото место заменик на секретар се именува Мандиќ Душан, службеник на Народниот одбор на општината Титоград.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 52

1 февруари 1958 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за отстапување на придонесот од доходот и земјарината на стопанските организации од определени дејности, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57, се поткраднала грешка, та се дава следната

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТАПУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ И ЗЕМЈАРИНАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ

Во точката 2 став 3 во вториот ред место зборовите: „чист приход“ треба да стојат зборовите: „од доходот“.

Од Сојузната народна скупштина, Белград, 28 јануари 1958 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за регулирање извозот на определени производи, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ИЗВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во точката 3 под б) во текстот „од гранката 214 (Стојарство)“ пред зборот: „овни“ се додава изоставениот збор „овци“.

Од Комитетот за надворешна трговија, Белград, 14 јануари 1958 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОЩЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОРЕДЕН И ОПОЛНОМОЩЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА

I

Се отповикува

Милорад Милатовиќ од должноста извореден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Народна Република Полска.

II

Се назначува

Рато Дугоњик, амбасадор во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извореден и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Народна Република Полска.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 1
24 јануари 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 62 од 30 декември 1957 година објавуваат:

Закон за надлежноста на народните одбори на општините и околиците и нивните органи;

Одлука за привремено финансирање на потребите на НР Хрватска за јануари и февруари 1958 година;

Уредба за надлежноста на народните одбори на општините и околиците и на нивните органи;

Одлука за нормите за преместување на придонесот на околските бирои за посредување на трудот во дополнителните средства за осигурување на правата на лицата привремено вон работен однос;

Решение за именување околски изборни комисији за избирање народни пратеници за Републичкиот собор на Соборот на НР Хрватска;

Решение за определување околските изборни комисији за спроведување на изборите за народни пратеници за Соборот на производителите на Соборот на НР Хрватска;

Исправка на Одлуката за издвојување на населените места од составот на една општина и за соединување кон друга општина.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 47 од 6 декември 1957 година објавува:

Одлука за прогласување на членот 24 од Законот за измени и дополненија на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на народните пратеници;

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на народните пратеници;

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за Буџетот на НР БиХ за 1957 година;

Одлука за измени и дополненија на Општествениот план на НР БиХ за 1957 година;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за одобрување претсметките на републичките буџетски фондови за 1957 година;

Одлука за разрешување на член на Извршниот совет на НР БиХ;

Одлука за изборот на судиите на Врховниот суд на НР БиХ и на судиите на окружните судови;

Одлука за изборот на судиите на Окружниот стоголоски суд;

Одлука за потврда на статутот на Економскиот и Земјоделско-шумарскиот факултет на Универзитетот во Сараево.

Во бројот 48 од 13 декември 1957 година објавува:

Наредба за испитната комисија за испити на квалификувани и висококвалификувани работници од занимањето сидар на огноотпорен материјал за индустриско-металургиски печки;

Програма за испитите на квалификувани и висококвалификувани работници од занимањето сидар на огноотпорен материјал за индустриско-металургиски печки.

Во бројот 49 од 19 декември 1957 година објавува:

Одлука за усогласување на одредбите за правната постапка од републичките закони со Законот за општата управна постапка;

Одлука за усогласување на одредбите за управната постапка од прописите на бившата Влада на

НР БиХ, на Извршниот совет на НР БиХ, на републичките совети и на републичките органи на управата со Законот за општата управна постапка.

Во бројот 50 од 27 декември 1957 година нема службен дел.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 32 од 19 ноември 1957 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за именување на Законот за правата и должностите, изборот и отповикот на народните пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за аграрната реформа и колонизацијата на територијата на Народна Република Македонија, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за основните услови за садење згради, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за бабичката служба, со текст на истиот закон;

Одлука за изменување на Одлуката за оснивање на Селско-стопанска комора на Народна Република Македонија;

Одлука за одобрување Статутот на Земјоделско-шумарската комора на Народна Република Македонија;

Упатство за елементите на основите за уредување на пороите;

Упатство за елементите што ги содржат проектите за уредување на пороите.

Во бројот 33 од 27 ноември 1957 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за болниците, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за надзор над стручната работа на здравствените установи, со текст на истиот закон.

Указ за прогласување на Законот за дополнување на Законот за унапредување на овоштарството, со текст на истиот закон.

Во бројот 34 од 12 декември 1957 година објавува:

Уредба за основање Републичка комисија за физичка култура;

Уредба за дополнување на Уредбата за определување реони за одгледување на поедини раси и сорти добиток на Народна Република Македонија;

Решение за изменување членови на Републичката комисија за физичка култура;

Решение за овластување на Југословенската инвестициона банка — Централна за НРМ за продолжување конкурсите од 1957 и за 1958 година;

Упатство за елементите за изработка на проект за заштита на стрмните земјишта од ерозија;

Дополнение на VIII конкурс за давање заеми за инвестиции во селското стопанство од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1957 година;

Дополнение на IX конкурс за давање заеми за планински пасивни реони во селското стопанство од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1957 година;

Дополнение на X конкурс за давање инвестиции од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1957 година за реконструкција и проширување во областа на индустријата и рударство;

Дополнение на XI конкурс за давање инвестиции од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1957 година за потребите на трговијата;

Дополнение на XII конкурс за давање инвестиции од средствата на Републичкиот

инвестиционен фонд во 1957 година за набавка на опрема на услужните занаети со средства од општествена сопственост;

Одлука за распределба на средствата од фондов за превентивна здравствена заштита;

Одлука за одделни норми на придонесот за здравствено осигурување;

Решение за одобрување основањето и работата на Здружението на одачарите на НРМ;

Исправка на Решението за основање Завод за здравствена заштита на мајки и деца.

Во бројот 35 од 16 декември 1957 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на народните пратеници на Народното собрание со текст на истиот закон;

Решение за дополнување на Решението на Заводот за унапредување на сточарството во Скопје;

Решение за дополнување на Решението на Заводот за унапредување на лозарството во Скопје;

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црна Гора“ во бројот 24—25 од 2 декември 1957 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на народните пратеници на Народното собрание на НР Црна Гора, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за републичките органи на управата во НР Црна Гора, со текст на истиот закон;

Одлука за прогласување на членот 24 став 3 и членот 54 став 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на народните пратеници на Народното собрание на НР Црна Гора;

Одлука за овластување на Законодавниот одбор на Републичкиот совет да ги усогласи одредбите за управната постапка од Законот на Народна Република Црна Гора со Законот за општата управна постапка;

Одлука за усогласување на одредбите за управната постапка од законот на НР Црна Гора со Законот за општата управна постапка;

Одлука за оснивање Околиски суд во Плужине, Околиски суд во Градац, Окружен суд во Никшиќ и на Окружен суд во Пљевља;

Препорака за испитување можностите за основање на Околиски суд во Мојковац и за пренесување на седалиштето на Окружниот суд од Биело Поље во Иванград;

Препорака од органите на управувањето на Околискиот завод за социјално осигурување во Петине да преземат потребни мерки за отстранување на недостатоците во работата на односниот завод;

Одлука за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на републичките органи и установи;

Одлука за распределба на добивката на шумските стопанства;

Одлука за сузбивање и искоренување на ехинококозата;

Одлука за помилување на осудени лица;

Наредба за стопанските дејности што се сметаат како слични на занаетчиската дејност;

Наредба за измени и дополненија на Наредбата за занаетчиските дејности што се сродни и за занаетчиските дејности што меѓусебно се дополнуваат;

Решение за измени на Решението за именување општински изборни комисии за спроведување на изборите на одборници на народните одбори од општините на територијата на Народна Република Црна Гора.

Во бројот 26 од 18 декември 1957 година објавува:

Уредба за усогласување одредбите за управната постапка од прописите на бившата Влада на НР ЦГ, Извршниот совет и републичките органи на управата со Законот за општата управна постапка.

Во бројот 27 од 18 декември 1957 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за укинување на околиците во Народна Република Црна Гора, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за надлежноста на општинските народни одбори и републичките органи во работите уредени со републичките закони, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за измени и дополнења на Законот за буџетот на Народна Република Црна Гора (Републичкиот буџет) за 1957 година, со текст на истиот закон;

Указ за прогласување на Законот за измена и дополнење на Законот за слатководното рибарство, со текст на истиот закон;

Одлука за овластување Извршниот совет за распишување избори за Народното собрание на Народна Република Црна Гора;

Одлука за привременото финансирање на Народна Република Црна Гора за месец јануари 1958 година;

Одлука за измени на Општествениот план на Народна Република Црна Гора за 1957 година;

Одлука за избирање судии на околските судови што не ги исполнуваат условите од членот 46 од Законот за судовите во поглед на судискиот испит;

Уредба за средната медицинска школа;

Одлука за нормите на придонесот за кадрови во стопанството за 1957 година;

Одлука за измена на Одлуката за управување со интернатите и домовите за ученици;

Одлука за количините на вино и ракија што можат да се трошат во домаќинството без плаќање данок на промет;

Решение за определување височината на надоместокот за риболовните дозволи.

Во бројот 28 од 30 декември 1957 година објавува:

Одлука за распишување избори за Републичкиот собор и за Соборот на производителите на Народното собрание на НР Црна Гора;

Уредба за надлежноста на општинските народни одбори и на републичките органи во работите уредени со прописите на бившата Влада на НР ЦГ, Извршниот совет и републичките органи на управата;

Одлука за утврдување бројот на народните пратеници што за Републичкиот собор и за Соборот на производителите на Народното собрание на НР Црна Гора се избираат на изборите што ќе се одржат на 23 и 28 март 1958 година;

Одлука за утврдување на обрасците во постапка за избор на народни пратеници на Народното собрание на НР Црна Гора.

СОДРЖИНА:

Страна

55. Правилник за звањата на службениците од структурата контрола на мерки и драгоценни метали — — — — —	73
56. Наредба за исплата на аконтации од личните доходи на работниците на стопанските организации и за наплата на аконтација од придонесите од тие доходи за првото тримесечје од 1958 година — —	74
57. Наредба за начинот на уплатување на придонесот за унапредување на домашниот филм, за определување основите за расподелба на средствата од тој придонес и за распоредот на тие средства на претпријатијата за снимање на филмови — —	75
58. Наредба за определување на трговските стопански организации што плаќаат придонес од доходот според членот 49 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации — — — — —	77
59. Наредба за регулирање на односите меѓу трговските претпријатија за промет на селскостопански производи на мало и продавниците со внатрешна паушална пресметка — — — — —	77
60. Наредба за утврдување на процентот до кој определени стопански организации можат да ги користат средствата на амортизацијата за плаќање на увезените стоки и услуги во врска со инвестициите — —	78
61. Наредба за измени и дополнења на Одлуката за продавање на девизните средства на одделните состаноци на девизното пресметковно место — — — — —	78
62. Наредба за постапување со странските средства за плаќање остварени со извоз на стоки и услуги — — — — —	79
63. Наредба за користење на правото од членот 3 став 2 на Уредбата за увоз и промет на патнички автомобили и моторцикли — — — — —	80
64. Решение за измена и дополнење на Списокот на нормите за утврдување делот на диварските средства остварени со извоз на стоки и услуги што стопанските организации регистрирани за вршење надворешнотрговски работи можат да го употребат за зголемување на средствата за самостојно располагање и за исплатување на премиите — — — — —	81
65. Правилник за звањата на дактилографите и стенографите — — — — —	81
66. Наредба за ставање во сила на Наредбата за задолжително пријавување оболенија од грип на целата територија на Југославија — — — — —	85
67. Решение за измена на Решението за именување околски изборни комисии за избирање народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина — — — — —	85
Исправка на Одлуката за отстапување на придонесот од доходот и земјарината на стопанските организации од определени дејности — — — — —	86
Исправка на Наредбата за регулирање извозот на определени производи — — — — —	86